

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МРЕЖА ЗА
ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА

Се прогласува Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 септември 2007 година.

Бр. 07-3851/1
6 септември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МРЕЖА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Содржина на Законот

Со овој закон се уредуваат воспоставувањето на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства и начинот на прибирање, обработка и користење на сметководствените податоци од земјоделски стопанства.

Член 2
Значење на поимите

Поимите употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **Сметководствени податоци** се одредени технички, финансиски или економски податоци од земјоделско стопанство, добиени од сметководствената евиденција на земјоделското стопанство, водена редовно и систематски во текот на сметководствената година;

2. **Земјоделско стопанство** е организационо и деловно заокружена стопанска целина на која се врши земјоделска дејност и за која се води евиденција во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поседува и/или располага со земјоделски имот. Земјоделското стопанство опфаќа една или повеќе производни единици. Земјоделско стопанство може да биде правно лице и/или семејно земјоделско стопанство;

3. **Носител на земјоделско стопанство** е правно или физичко лице запишано во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

4. **Сметководствена година** значи календарска година или друг период од 12 последователни месеци.

II. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МРЕЖАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Член 3

Цели

Мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (во натамошниот текст: мрежата) е наменета за:

- идентификација на годишен доход на земјоделско стопанство и
- економска анализа на земјоделски стопанства и процена на состојбата во земјоделството и пазарите со земјоделски производи.

Член 4

Носители на мрежата

Во мрежата се вклучени следниве субјекти и институции:

- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството),
- Националниот комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство (во натамошниот текст: Комитетот),
- Одделението за сметководствени податоци од земјоделски стопанства во рамки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Одделението), во својство на Агенција за врски,
- Државен завод за статистика (во натамошниот текст: Заводот),
- Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со седиште во Битола (во натамошниот текст: Агенцијата), во својство на тело за прибирањето на сметководствени податоци на ниво на земјоделски стопанства и
- земјоделските стопанства.

Член 5

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерството е единствен државен орган кој има надлежност за воспоставување и реализација на мрежата и е основен корисник на податоците од истата, во функција на реализацијата на целите од членот 3 на овој закон.

Во рамките на мрежата, Министерството од ставот 1 на овој член:

- го одобрува планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства со цел за прибирање на сметководствени податоци, врз основа на мислењето на Комитетот од членот 6 став 3 алинеја 1 на овој закон,
- го одобрува списокот на репрезентативни земјоделски стопанства, врз основа на мислењето на Комитетот од членот 6 став 3 алинеја 2 на овој закон,
- го одобрува договорот за прибирање на податоци од репрезентативни земјоделски стопанства врз основа на мислењето на Комитетот од членот 6 став 3 алинеја 3 на овој закон и
- ги усвојува обработените збирни сметководствени податоци пред нивното објавување.

Член 6
Национален комитет

Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: министерот), формира Национален комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство.

Комитетот од ставот 1 на овој член е советодавно тело кое дава мислења на министерот во однос на прибирањето, обработката и користењето на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.

Комитетот од ставот 1 на овој член ги врши следниве задачи:

- дава мислење за планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства со цел за прибирање на сметководствени податоци,
- дава мислење за извештајот за изборот на репрезентативни земјоделски стопанства со цел за прибирање на сметководствени податоци и
- дава мислење за договорот подготвен од Одделението согласно со членот 12 став 2 на овој закон и доставен до Комитетот согласно член 7 став 2 алинеја 7 на овој закон.

Комитетот од ставот 1 на овој член е составен од десет члена, и тоа:

- два члена назначени од министерот,
- два члена назначени од министерот за финансии,
- еден член од Факултетот за земјоделски науки и храна - Катедра за економика и организација на земјоделството,
- еден член од Одделението од членот 7 на овој закон,
- еден член од Заводот од членот 8 на овој закон,
- еден член од Агенцијата од членот 9 на овој закон,
- еден член претставник на здруженијата од областа на земјоделството и
- еден член претставник на стопанските комори.

На конститутивната седница Комитетот од ставот 1 на овој член донесува Деловник за работа со кој се уредува начинот на работа на Комитетот и избира претседател на Комитетот и негов заменик од редот на членовите од ставот 4 на овој член.

Мислењата од ставот 3 на овој член се донесуваат по пат на едногласно усвоено решение.

Доколку Комитетот не успее да донесе мислење согласно со ставот 6 на овој член во рок од еден месец од приемот на потребата за консултација поврзана со задачите од ставот 3 на овој член, ќе одлучи министерот.

Општите и административни услуги поврзани со работата на комитетот ќе бидат обезбедени од страна на Министерството.

Член 7
Агенција за врски

За потребите на овој закон, Одделението за сметководствени податоци од земјоделски стопанства во рамките на Министерството ќе има улога на Агенција за врски.

Одделението од ставот 1 на овој член ги врши следниве задачи:

- подготвува и доставува до Министерството и Комитетот од членот 6 на овој закон план за избор на репрезентативни земјоделски стопанства со цел за прибирање на сметководствени податоци, најдоцна три месеца пред почетокот на наредната сметководствена година;
- на Заводот од членот 8 на овој закон му поднесува план за избор на репрезентативни земјоделски стопанства за прибирање на сметководствени податоци, со цел за подготовка на список на споменатите земјоделски стопанства;

- подготвува и доставува извештај до Министерството и Комитетот од членот 6 на овој закон за изборот на репрезентативни земјоделски стопанства со цел за прибирање на сметководствени податоци најдоцна еден месец пред почетокот на наредната сметководствена година;

- на Комитетот од членот 6 на овој закон му доставува мислење за напредокот на работата поврзана со прибирање и користење на сметководствени податоци;

- секоја година на мислење до Комитетот поднесува договор склучен со Агенцијата, согласно со членот 12 став 2 на овој закон;

- ги верификува податоците собрани и доставени од Агенцијата од членот 9 на овој закон и истите ги доставува до Министерството и

- ги подготвува и објавува обработените збирни сметководствени податоци, во свои публикации.

Член 8

Државен завод за статистика

За потребите на овој закон, Заводот ќе има улога во изборот на репрезентативни земјоделски стопанства врз основа на податоците од земјоделскиот попис.

Заводот од ставот 1 на овој член врз основа на планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства од членот 7 став 2 алинеја 1 на овој закон, подготвува список на репрезентативни земјоделски стопанства согласно со постапката од членот 15 на овој закон.

Заводот од ставот 1 на овој член ќе го изготви и достави до одделението списокот од ставот 2 на овој член најдоцна два месеца пред почетокот на наредната сметководствена година.

Член 9

Тело за прибирање на сметководствени податоци

За потребите на овој закон, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе има улога на тело за прибирање на сметководствени податоци на ниво на земјоделски стопанства.

Агенцијата од ставот 1 на овој член ги врши следниве задачи:

- склучува договори со носителите на земјоделските стопанства од кои ќе се прибираат сметководствени податоци,

- им помага на носителите на земјоделските стопанства во подготовката на сметководствените податоци,

- ги собира и внесува во електронска форма сметководствените податоци од земјоделски стопанства и

- ги доставува до Одделението од членот 7 на овој закон сметководствените податоци во обем и форма согласно со членот 11 од овој закон.

Член 10

Земјоделско стопанство

Земјоделско стопанство може да биде дел од мрежата доколку ги исполнува следниве услови:

- да е пазарно ориентирано и да има минимална економска големина утврдена од страна на Министерството,

- да претставува репрезентативен примерок на ниво на регионот и државата и

- носителот на земјоделското стопанство да води сметководствена евиденција или да е подготвен да започне да води сметководствена евиденција и да е согласен сметководствените податоци од земјоделското стопанство да ги направи достапни за потребите на мрежата.

III. ПРИБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Член 11

Сметководствени податоци

Сметководствените податоци кои се предмет на прибирање преку мрежата вклучуваат:

- општи информации за земјоделското стопанство и особено број за идентификација доделен за целта на прибирање на сметководствени податоци, опис на локација на земјоделско стопанство и тип на земјоделско производство,
- површина на земјиштето на земјоделското стопанство во согласност со сопственичката структура,
- расположливи човечки ресурси (сопствена и ангажирана работна сила),
- број и вредност на домашни животни на почетокот и на крајот на сметководствената година и полугодишна состојба, по видови и групи,
- набавка и продажба на домашни животни во сметководствената година, по видови,
- трошоци во врска со земјоделското производство,
- средства на земјоделското стопанство и располагање со нив во сметководствената година,
- долгови и побарувања,
- данок на стоки и услуги (ДДВ),
- грантови, субвенции и директни исплати,
- продажба на производи од растително и животинско потекло во сметководствената година,
- доделени ограничувања на земјоделско производство и
- дополнителни сметководствени податоци потребни за остварување на целите од членот 3 на овој закон.

Сметководствените податоци од ставот 1 на овој член се прибираат од земјоделското стопанство во форма која овозможува:

- типизирање на земјоделското стопанство во однос на основните елементи на неговите производни фактори,
- процена на доход на земјоделското стопанство во сите форми и
- проверка на веродостојноста на дадените податоци по пат на контрола на местото на производство.

Сметководствените податоци се собираат преку единствен образец.

Министерот го пропишува обемот и начинот на прибирање на сметководствените податоци од ставот 1 на овој член, како и содржината на единствениот образец од ставот 3 на овој член, согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Член 12

Прибирање на податоците

Сметководствените податоци од членот 11 на овој закон ги прибира Одделението со посредство на агенцијата.

Одделението ќе склучи годишни договори со агенцијата за прибирање на сметководствени податоци од репрезентативни земјоделски стопанства пропишани во списокот на репрезентативни земјоделски стопанства од членот 15 став 1 на овој закон.

Договорот од ставот 2 на овој член го содржи најмалку следново:

- обемот на сметководствените податоци од членот 11 на овој закон кои треба да се соберат,
- бројот на земјоделски стопанства кои ќе обезбедат пристап до нивните сметководствени податоци,
- крајни рокови и начинот на испорака на собраните сметководствени податоци од сметководствената година,
- условите на плаќање на Агенцијата,
- формата на заштита на сметководствените податоци,
- формата на заштита на личните податоци на носителите на земјоделските стопанства согласно со прописите за заштита на личните податоци и
- казнени одредби за неисполнување на договорот.

Член 13

Согласност за прибирање на податоци

Сметководствените податоци се собираат од земјоделските стопанства чии носители се согласни за прибирање на сметководствени податоци во одредена сметководствена година и за тоа потпишале договор со Агенцијата.

Договорот од ставот 1 на овој член го содржи најмалку следново:

- сметководствени податоци кои се предмет на прибирање во согласност со обемот од членот 11 став 4 на овој закон и крајните рокови на испорака на податоците,
- формата на заштита на сметководствените податоци и
- формата на заштита на личните податоци на носителите на земјоделските стопанства согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Член 14

Користење на податоците

Сметководствените податоци собрани од земјоделските стопанства можат да се користат единствено за целите од членот 3 на овој закон. Сметководствените податоци не можат да бидат употребувани за оданочување.

Личните податоци на носителите на земјоделските стопанства се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Член 15

Избор на земјоделски стопанства

Заводот врз основа на изработениот план за избор од членот 7 став 2 алинеја 1 ќе изготви, по пат на случаен избор, список на репрезентативни земјоделски стопанства, со цел за прибирање на сметководствени податоци и ќе го достави споменатиот список до Одделението.

Списокот ќе содржи:

- РЕГИОН (статистички број за идентификација) и
- име, презиме, ЕМБГ и адреса на носителот на земјоделското стопанство.

Член 16

Финансирање на мрежата

Средствата за финансирање на мрежата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија преку посебна буџетска програма во буџетот на Министерството.

Следниве трошоци се прифатливи за финансирање од средствата наведени во ставот 1 на овој член:

- материјалните трошоци за работа на Комитетот од членот 6 на овој закон,
- трошоци на мрежата кои се однесуваат на Одделението, за реализација на задачите од членот 7 став 2 на овој закон,
- трошоци на мрежата кои се однесуваат на Агенцијата, за реализација на задачите од членот 8 став 2 на овој закон и
- трошоци за надоместок на земјоделските стопанства кои партиципираат во мрежата.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Донесување на подзаконските акти

Министерот ќе ги донесе подзаконските прописи за спроведување на овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

Основање на Национален комитет

Комитетот од членот 6 на овој закон се формира најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2008 година.